




www.mitealighting.com

Trgovina Matejić d.o.o.

Birčaninova 1, 37000 Kruševac, Srbija

tel./fax.: +381 37 44 71 70

e-mail: info@matejic.rs

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:**

Model: M130810, M130820, M130830, M130840

Izvor svetlosti: 4W-16W SMD LED 350lm/1kom. spot, 6500K

Stepen zaštite: IP 20 (koristi samo u zatvorenim prostorijama)

Temperatura okoline: -5 ~ +40°C

**LEGENDA ZNAČENJA SIMBOLA**

1. koristiti samo u zatvorenim prostorijama
2. ne koristiti u kupatilima i vlažnim prostorijama
3. minimalna dozvoljena udaljenost između rasvetnog tela i drugog predmeta
4. ogoliti izolaciju kao na slici
5. pazite da prilikom montaže rasvetnog tela ne bušite gde su strujni vodovi
6. obratite pažnju da ne dođe do ukrštanja žica priključka na električnu mrežu
7. povezivanje vršiti samo direktnim priključkom na električnu mrežu
8. izključiti varovalko. Izdelka ne vključujte dokler se ne konča celotna montaža.
9. lampu ima priključak za uzemljenje, PRVI stepen zaštite
10. pravilno postavljanje rasvetnog tela
11. tip sijalice koju koristi rasvetno telo
12. maksimalna dozvoljena jačina sijalice
13. dodatna oprema neophodna za montažu - u kompletu sa proizvodom

VAŽNO UPOZORENJE:


Pre montiranja pažljivo pročitajte uputstvo koje je priloženo uz svaku lampu i sačuvajte ga. Proizvod je potreban da instalira kvalifikovano lice. Pre instaliranja provjeriti vodove struje. Isključiti osigurač. Nemojte uklučivati proizvod dok se ne završi instalacija. Koristite samo odgovarajuće žice za povezovanje. Dužina kablova na strujnim izlazima treba biti od 0,5m-2m kako bi se izbegli radio smetnje. Ukoliko dođe do kvara LED napajanja ili LED sočiva reflektor je potreban zamjeniti novim. Lampa je namenjena samo za unutrašnju upotrebu.

INSTALACIJA:

Prvo izbrišite 2 rupe u zidu a potom ubaciti plastične delove (tiplove) u rupe. Ušrafiti nosač lampe. Povezati strujne vodove pomoću klema ispravno, (crna ili braon žica (L) = faza, plava (N) = nula, žuto zelena (Ø) = ozemljenje). Uključite osigurač.

ODRŽAVANJE:

Pre čišćenja isključi osigurač i dovod struje. Koristiti pamučnu krpu sa malom količinom alkohola za čišćenje okvira lampe. Ne koristiti jaka hemijska sredstva. Paziti da tečnost ne dođe u dodir sa električnim delovima. Kada se vrši zamena stare sijalice, prvo sačekati dok se potpuno ohladi a potom odviti i zamjeniti novom.

Uputstvo za zaštitu čovekove okoline

Ova svetiljka se ne sme na kraju svog upotrebnog roka odložiti uz normalno smeće iz domaćinstva, već treba biti odložena za to predviđeno mesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Na to Vas upozorava i oznaka na samom proizvodu, uputstvu za upotrebu ili na pakovanju.

Nijedan deo uputstva za korišćenje se ne sme reproducovati na bilo koji način ili koristiti, kao što su prevodenje, adaptiranje ili vršiti transformacija teksta i znakova; bez dozvole. Sva prava zadržava Trgovina Matejić d.o.o.

Proizvođač / distributer ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu ili negozad nastalu zbog nestručne montaže ili neadekvatnog korišćenja

GB**INSTRUCTIONS FOR USER****TECHNICAL SPECIFICATIONS:**

Model: M130810, M130820, M130830, M130840

Operating voltage: 220-240V/50-60Hz

Light source: 4W-16W SMD LED 350lm/1pc spot, 6500K

Level of protection: IP 20 (for indoor use only)

Ambient temperature: -5 ~ +40°C

For your safety, install according to the instructions!!!**LEGEND:**

1. indoor use only
2. please do not use the lamp in damp premises
3. minimum distance from the other objects
4. remove insulation as shown on the picture
5. be careful when installing, do not drill where are the power lines
6. attention, do not cross the wires
7. if you install on a junction box, set the lid before
8. connect only with direct connection to the main power
9. first class el. protection
10. way of mounting
11. type of the bulb
12. light source power
13. accessories required for installation - supplied with the product

IMPORTANT WARNING:


Please read the instructions carefully before installation and preserve it well. Recommend, the lamp must be installed and assembled by qualified electrician. Before installation, please cut off the main power. Turn off the circuit. Do not turn the lamp on before the end of installation. Please use proper wire for connection. The lenght of output leads should be typically 0.5m-2m in order to keep radio interference minimum. This luminaire has a sealed LED lamp and is maintenance free, no lamp replacement is required. Use only in indoor objects.

INSTALLATION:

Perforate 2 holes on the wall and fix the plastic expansion pieces in. Fix the base of the lamp to the wall with screws. Connect the power cables on the terminal blocks properly (black or brown wire (L) = live wire, blue (N) = zero, yellow-green (Ø) = grid-leak). Turn on the power.

MAINTENANCE:

Before cleaning turn off the fuse and power supply. Use only a cotton swab with a small amount of alcohol to clean the lamp body. Do not use strong chemicals. When conducting the replacement of old light bulbs, first wait until they are completely cold and then unscrew and put new one.

Information about protection of environment

This lamp can't be disposed on the end-of-service with garbage from household, but should be postponed in a place for recycling electrical and electronic equipment. The alert is on the markings on the product itself, user's manual and box.

No part of the specification may be reproduced in any means or used to make any changes such as translation, transformation or adaptation without permission from Trgovina Matejić d.o.o. All rights reserved.

The manufacturer / distributor takes no responsibility for damage or injury resulting from improper installation or improper use.

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБУ**ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ:**

Naziv na proizvodu: M130810, M130820, M130830, M130840

Radobeni napon: 220-240V/50-60Hz

Извор na светлинa: 4W-16W SMD LED 350lm/1pc spot, 6500K

Степен на заштита: IP 20 (користите само во затворени простории)

Температура на околнina: -5 ~ +40°C

ВАЖНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Пред монтирање внимателно прочитайте го упатството кое е приложено со секоја лампа и сочувавајте го. Производот е потребан да биде инсталираан карактеристикама који се прикажани на лампата.

Пред инсталирање да го вклучите производот додека не се заврши инсталацијата. Користете само јадици за поврзување који одговараат. Должина на кабловите на струјните излези треба да бидат од 0,5m-2m така што би се избегнале радио пречки. Ако дојде до дефект или LED диоди светлото, рефлекторот LED леки треба да бидат заменети со нови. Лампата е наменета само за внатрешна употреба.

ИНСТАЛАЦИЈА:

Најпре издупните 2 дупки во сидот а потоа вметнете ги пластичните делови (дипли) во дупката. Ушрафтете го носачот на лампа. Поврзете ги струјните водови со помош на klema исправно. Вклучете го осигурувачот.

ОДРЖУВАЊЕ:

Пред чиšćenje исклучите го осигурувачот и доводот за струја. Користете pamučnu krpu со mala kolicina na alkohol za čišćenje na staklenoto na lampata. Ne koristite silni hemijski sredstva. Vнимавajte tечностa da ne dođe vo dopir so električni delovi. Kora se vrši zamena na stara sijalica, prvo počekajte dokdeda potpolnosno opadi a potos odvrate i zamene so nova.








Упатство за заштиту на човековата околина

Ova svetiljka ne smee na krajot na svojot upotrebен век да се приложи со нормалниот одпад од домаќинство, тука треба да биде отпадната на предвидено место за рециклирање на електрични и електронски апарати. На тоа вас ве предупредува и ознаката на самиот производ, упатството за употреба или на пакувањето.

Производителот / дистрибуторот не превзема никаква одговорност за штета или негозад nastala za skoro na nastala poradi nestručna montaža ili neadekvatno korisnje.

За ваша безбедност, инсталација, според инструкциите!**ЛЕГЕНДА НА ЗНАЧЕЊЕ НА СИМБОЛИТЕ:**

1. Да се користи само во затворени простории
2. Не користите во купатили или други влажни простории
3. Минимална дозволена оддалеченost помеѓу расветното тело и други предмети
4. Избланирајте јадици за изолацијата како на сликата
5. Внимавајте при монтажа на расветното тело да не дупните каде поставите водови
6. Обрнувачките не да дојде до вкрстување на жиците при поставување
7. Доколку се монтира на разводна кутија, поклопот поставите го пред монтажа
8. Поврзувајте го вклучниот додека не се заврши инсталацијата. Користете само јадици за поврзување производот додека не се заврши инсталацијата.
9. Лампата има приključok за земљиште. ПРВА степен на заштита
- 10.Правилно поставување на расветното тело
- 11.Тип на сijalica која ја користи расветното тело
- 12.Максимална дозволена јадица
- 13.Дополнителна опрема неопходна за монтирање во комплет со производот



GB	This luminaire contains built-in LED lamps. The LED lamps cannot be changed in the luminaire.
PL	W sklad oprawy wchodzić budowane lampy LED. Nie można wymienić lampy w oprawie.
BIH	Rasvetno tijelo ima ugrađene LED svjetilice. Svjetilice u rasvetnom tijelu se ne mogu menjati.
MK	Светилка се състои от светодиодни LED лампи, които не могат да се промени на своя собствено тело.
SLO	Ta svetilka ima ugrađene LED-sijalike. Sijalice u svetilici ne moguće zamjeniti.
HR	Ovo rasvetno tijelo sadrži ugrađene LED žarulje. Žarulje i rasvetno tijelo ne mogu se zamjeniti.
TR	Bu ışınlatıcı dahili LED lambalar içeren. Amalanızda lambalar değiştirilemeyecektir.
PL	Rasvetno tijelo ima ugrađene LED svjetilice. Svjetilice u rasvetnom tijelu se ne mogu menjati.
BG	Това светилко състои се от светодиодни LED лампи.
GR	To rasvetno tijelo sadrži LED-lampu, tako da ne mogu biti zamjenjene.
HU	Őszintén megállapított LED-lámpákat tartalmaz. Az lámpák nem cserélhetők a lámpához.
RO	Acest corp de iluminat este prevăzut cu lămpi cu leduri integrate.
DEU	Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.